

Грчките дипломати почнаа да се изненадуваат и да се разочаруваат од речиси сите потези и реторики на македонските политички претставници. Не можеле да ги разберат, се прашуваат како можеле и понатаму на тој начин да се однесуваат кон моќната ролја на Грција. Мислеа дека по наметнатиот пораз на Самитот на НАТО во Букурешт ќе попуштиме, ќе им се потчиниме и ќе почнеме да играме уште по првите тактови на грчкото сиртаки. Арно ама, се излажаа, нè потценија, а сами се преценија. Не ја познаваат доволно македонската суштина, македонскиот инает, гордоста и достоинството на овој мал, но тврд народ. Ние сме биле малку, а тие повеќе, ние сме биле послаби, а тие посилни, ние сме биле надвор од НАТО и од ЕУ, а тие дел од евроатлантските структури. Според нивните согледувања и проценки, овие атрибути биле доволни за поразување на македонскиот бит. Дрскоста на Бакојани отиде дотаму што ги стопира европските пари наменети за развој на македонската патна инфраструктура, само затоа што автопатот сме го преименувале во Александар Македонски. А, тоа што тие се решиле да му градат споменик на големиот Македонец во Ирак, никому ништо! Ова не само што е перверзен апсурд, туку е и уште една епизода од европската антидемократска идеологија, која само ги штити интересите на самонаречените ариевски национално-политички раси, а другите ги занемарува и ги уништува. Македонија не е и нема да биде безгласна во целото ова соочување. Нејзината немоност одамна е заменета со бунт против молкот, со автентичен глас, кој по својата јачина и тежина го отсликува крикот на обесправените и

нерамноправните народи во навидум рамноправното светско

општење. Грција нема тука да запре. Тоа е неспорно. Но, во изминатиот период нејзината игра е доволно јасно прочитана, за да може и одговорот од македонска страна да биде доволно аргументиран, силен и категоричен на секоја нивна лага, дрскост и безобразие. Грција доби еднакво силен противник на меѓународно рамниште. Македонија не е држава која коленичи за грст евра пред корозираниите грчки или европски капији, Македонците не се дотолку страдни својот пат да го поплочуваат со мизерната согласност на Атина. На ваков или на онаков начин Македонија ќе ги постигне



своите интереси и цели. На крај, повторно срамот ќе биде нивен, како и многу пати досега. Честа и достоинството на македонството лесно и брзо ќе го поразат грчкото бунило.

За излез од ваквата состојба, прво, потребно е власта сама да ги осознае грешките и самоиницијативно да ги менува работите во позитивен правец, што е малку веројатно. Второ, со притисоци однадвор да се натера да ја смени политиката или, пак, аргументирано, упорно и храбро да се дебатира и на отворена сцена да се изнесат критики. А ако и сè ова не даде резултат, тогаш се оди кон менување на власта. Овие предупредувања во облик на ултиматуми и закани, пред неколку дена ги упати шефот на македонската држава, Бранко Црвенковски, на една од серијалот трибини посветени на демократизацијата на Македонија. Разбирливо е секоја држава да чекори кон посилна и постабилна демократија, кон подобрување на општествените прилики за развој. Тоа е задача, пред сè, на власта, но и на опозицијата. Улогата на партиските субјек-

ти, групи и индивидуи е подеднакво да ги развиваат процесите, кои ќе им донесат благодет на нацијата и на државата. Што треба да значи и како да се сфати пораката на сè уште актуелниот претседател на земјава дека со притисоци однадвор треба да се натера македонската власт да ја смени политиката? Тоа е директен повик до релевантните, но и до деструктивните меѓународни фактори со сомнително минато и сегашност, да работат против волјата на мнозинството македонски граѓани кое, според актуелното расположение кое го има, јасно и недвосмислено застанува на страната на промакедонските струи. Според логиката или можеби идната стратегија на Црвенковски, ако и странскиот фактор не ја одигра својата улога во "припитомувањето" на денешната македонска власт, тогаш ќе се пристапело кон менување на власта. Во секоја нормална, демократска и цивилизирана држава власта се менува на избори, претседателски, собраниски или локални, се едно. Тогаш се мерат силите, се соочуваат платформите, мислите, идеолошките матрици. Секој поинаков начин на менување на власта, значи нејзино насилно соборување, значи примена



КАКО Г ЕВРО



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Finland	Republic of Finland	FI	Helsinki	Finn	Finnish	euro	EUR
former Yugoslav Republic of Macedonia, the (21)	the former Yugoslav Republic of Macedonia (21)	(25)	Skopje	of the former Yugoslav Republic of Macedonia	of the former Yugoslav Republic of Macedonia	denar (pl. denars)	MKD
France	French Republic	FR	Paris	Frenchman; Frenchwoman	French	euro	EUR
		lietuvių kalba		Lithuanian	lt		
		magyar		Hungarian	hu		
		македонски () ()		(to be defined)			
		Malti		Maltese	mt		

**ДОКАЗ ЗА
ЕВРОПСКАТА
"ДЕМОКРАТИЈА"**

ГРЦИЈА ЈА УНИШТУВА ЕВРОПСКАТА УНИЈА



Срамата е за Европа и за сите други земји да го толерираат недоличното однесување на Грција. На сите нас ни е јасно дека Грција всушност сака Македонците да го променат својот идентитет, а ние тоа не можеме да го направиме. Големата грешка на нашата дипломатија е дека ние од почеток прифативме да преговараме за работи за кои не се преговара, со што оставивме впечаток дека евентуално ќе направиме компромис и сега сите тоа и го очекуваат од нас. Решение за овој проблем е сите политички партии да заземат

цврст став и јасно да им се каже дека името и националниот идентитет не можат да бидат предмет на преговори. Потребна е државна стратегија за македонските национални и стратешки интереси, повлекување од секакви преговори и јасно да ѝ се стави до знаење на меѓународната заедница дека Македонија не може да преговара за својот идентитет.

Горџија-Џорџ Атанасоски

на недемократски мерки, својствени само за оние државни субјекти кои ги уназадиле сопствените процеси. Менувањето на една власт се постигнува со нудење на подобри и појасни концепти од ние кои ги спроведува гарнитурата која управува. Денес македонската опозиција не може да се пофали со вакви концепти и развојни планови, бидејќи таа доживува регрес на сите полиња. Нејзината платформа, која упорно ја турка во јавноста, повеќе ѝ одговара на грчката идеолошка поставеност во моментот, отколку на македонските национални и државни интереси, па колку таа и да е искрена и добронамерна. Дали се пресметани ризиците од сервилното однесување на овие интелектуални и политички

кругови, кои денес зборуваат за некаква мека или полудеспотија во Македонија? Знаат ли всушност што значи таа квалификација за сопствената земја, која не прави ништо друго освен за да се заштитат од неофашизмот на соседните државни пропаганди? Тресењето зелени од раков ги доведе таквите и на нив сличните во аутсајдерска позиција и на маргините на веродостојниот интелектуализам.

ЗГРАДАТА НА ШУМАН МОЖЕ ДА СЕ УРНЕ!?

Повторно минатата седмица на трибина го слушам Црвенковски, не знам веќе и каде беше одржана, дека Маке-

донците мора да го задржат својот идентитет, да зборуваат на македонски и дека од тоа нема отстапување. Како тогаш шефот на државата мисли да станеме дел од НАТО и од ЕУ, ако не ја свиткаме "кичмата" и не им се потчиниме на грчките барања? Македонската левица сè уште не е свесна дека целта на Грција не е името на државата, туку

Сè понагласеното истакнување на античкиот период е резултат на тоа што во минатото немавме можност да учиме за личности и за теми од античкото минато, освен штурите информации дека Александар Македонски е Грк. Тоа се правеше со цел тогашна Југославија да не ги влошува односите со Грција. Ако сите историски факти говорат дека Александар Македонски е дел од нашето минато, не гледам ништо лошо во афирмацијата на античкото минато. Против сум тоа да се злоупотребува во политички цели и за време на изборна кампања, затоа што Филип и Александар, исто така, се дел од светското културно наследство.

Милан Бошковски, историчар

македонските белези на Македонците (нацијата, јазикот, црквата...). Дека тоа е така досега се покажа многу пати, отколку Атина се спротивстави на сите обиди на одредени земји да нè оквалификуваат како Македонци. Асимилаторската политика на Грција, кон која

гледаме дека се стреми и Европа, ги урна темелите на минималното демократско однесување на меѓународната заедница. Анархијата која веќе неколку години владее во бриселските ходници, почна сериозно да се одразува на виталните елементи на Унијата. Грчката деструктивна политика во европското

Бришењето на македонскиот код и замената на македонскиот јазик, македонското државјанство, македонската Црква и македонскиот народ со "јазик, државјанство, црква и народ на ПЈРМ", во Меѓуинституционалниот стилски водич на ЕУ под притисок на Грција, претставува најостра форма на расна дискриминација и културен геноцид врз македонскиот народ и државата Македонија и Македонците од сите делови на Македонија во цел свет тоа со индигнација го отфрлаат. Македонците ја отфрлаат европската солидарност со расизмот и со антимакедонизмот на Атина и грчкиот геноцид врз македонскиот народ, бидејќи се во спротивност со основните европски вредности.

Светски македонски конгрес

политичко општење ги неутрализира и ги елиминира прогресивните сили, кои почнаа да сметаат дека Европа повеќе не е заедница кон која треба да се стремиме и за која треба да работиме. Таа сè уште е нашата прва и долгорочна цел, но хазардните проекти кои ги спроведува по нарачка на националистичката власт во Атина, не претставуваат ништо друго освен губење на угледот и уривање на постулатите на цивилизациските норми. Грција ја уништува Европската унија. Тоа е факт. Заканите со вето на земјите-членки за земјите кандидати почнаа да земаат замав, со тоа што се европските интереси станаа споредна работа, а на нивно место дојдоа личните. Со ваквиот начин на однесување Европа се ближи кон крајот на заедништвото. Таа повеќе не е стабилна конфигурација, таа не е здрава конституција. Нејзините темели се нишаат и на најмал политички потрес, подготвен и реализиран од страна на постојаните деструктивци. Брисел нема механизми за припитомување на проблематичните. Тоа е голем недостаток во обемната европска документација. Неопходна е ревизија на континенталната заедница. Стегната во обра-



Причина за грчката блокада на Хрватска во ЕУ е тоа што Македонија се вика Македонија, а тоа ѝ пречи на Грција затоа што смета дека тоа претставува претензија кон нејзината територија. Освен тоа, Грција на своја територија не го признава ниту постоењето на словенското малцинство, кое всушност го сочинуваат Македонци.

Слободна Далмација

чот меѓу Америка, од една страна, и Русија, од друга страна, таа повеќе не може да дише како што треба. Реториката на Хавиер Солана не е препознатлива, таа воопшто не е европска. Настапите на Шефер се во функција на регресот, а не на прогресот. Веројатно тие знаат дека европската конституција

едничкото европско живеење е само оправдување за огромната катастрофа, која истите тие ѝ ја нанесуваат на Европа во денешново живеење. Денес Грција се соочува со граѓански крвави немири надвор од рамките на сите демократии, денес Грција е пред банкрот, барем така најавија светските еко-

Срамно и без преседан во поновата европска историја. Обидот на ЕУ, со новите правила кои треба да се применуваат од јануари годинава, да го избрише македонскиот јазик во документите на европските институции е без преседан со својата визија за бришење на идентитетот на еден народ, кој со векови опстојува на територијата на Европа. Овој обид на ЕУ по административен пат да го избрише јазикот кој претставува духовна татковина на секој Македонец е ирационален и спротивен на демократските, хуманистичките и цивилизациските процеси на современиот свет и на нова Европа.

дел од обраќањето на Друштвото на писателите на Македонија до Ерван Фуере

е една истрошена зграда, на која не ѝ помага само бојадисувањето на фасадата. Нејзината статика е алармантна. За некоја година објектот на Роберт Шуман, таткото на модерна Европа, може да се урне, затоа што неговите наследници не се погрижија доволно да опстои на здравите темели, кои сега се однесени од загадените води, кои ги испуштаат земјите-членки. Удирањето в гради на некои земји дека тие се основоположници на темелите на за-

номски експерти. А, Грција е членка и на НАТО и на ЕУ. Па, како тоа е можно? Македонија не е дел од овие значајни светски институции, кои наводно гарантираат стабилност и безбедност. Но, денес Македонија е постабилна, побезбедна и попросперитетна од јужниот сосед. Кај нас владееат демократски норми, а кај нив средновековни. Време е Европа да размисли кој може да ѝ го осветли образот, а кој да ја уништи во неповрат.